

1 2 3	06004288	7400014057663711
Вид раб.	Идентификационен број	Контролор
4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Резервни кодови

Назив на субјектот ОПШТИНА КРУШЕВО - ОРГАН НА ОПШТИНА
Адреса, седиште и телефон Никола Гурковиќ БРКА КРУШЕВО 018/447-919
Единствен даночен број 40600404194
Назив на корисникот ОПШТИНА КРУШЕВО - ОРГАН НА ОПШТИНА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12. 2021 година

(во денари)

Сметка 740014057663711

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		Нето (6 - 7)
				5	Бруто 6	Исправка на вредноста 7	
1	2	3	4				8
		АКТИВА:					
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1	366811395	578866240	111088196	467778044
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2	12167701	12167701		12167701
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4	279159388	475428610	111088196	364390414
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5	195827304	293612535	33169449	260443154
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6				
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7	83332024	181866015	77918755	103947260
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8				
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9				
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1				
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2	75484367	91213929		91213929

ИЗНОС

Тековна година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредноста	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3				
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+ +142+143+144+145+146)	1 2 4	28775331	13950493		13950493
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5				
12.	100	Сметка	1 2 6				
13.	101	Благајна	1 2 7				
14.	102	Издоени парични средства	1 2 8				
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9				
16.	104	Девизна сметка	1 3 0				
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1				
18.	106	Девизналагајна	1 3 2				
19.	108	Други парични средства	1 3 3				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4				
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5				
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6				
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Тековна година			Нето (6 - 7)
				Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7	8
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2	275640810	72444		72444
28.	16	VI. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4	21310	21310		21310
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5				
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6	28713311	19856733		19856733
		V. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)					
32.	31	Материјали	1 4 7	106816	106816		106816
33.	32	Резервни делови	1 4 8	106816	106816		106816
34.	36	Ситен инвентар	1 4 9				
35.	60	Производство	1 5 0				
36.	63	Готови производи	1 5 1				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 2				
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 3				
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 4				
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 5				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 6				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 7				
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 8				
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 5 9	395692542	598923549	111088196	487835353
			1 6 0				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС					
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање				
1	2	3	4	5	6				
		ПАСИВА:							
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)							
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 1	275642803				376664931	
44.	901	Останат капитал (заликите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 2	275535987				376558115	
			1 6 3	106816				106816	
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4						
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)							
			1 6 5	8608411				2741156	
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6						
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7						
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8						
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9	8608411				7741156	
50.	925	Кредити од странство	1 7 0						
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1						
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2						
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)							
			1 7 3	111442328				103429266	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4						
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)							
			1 7 5	18875803				10731778	
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6	18829249				10685224	
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)											
				Износ на денот на билансирање											
1	2	3	4	5											
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8												
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9											46 554	
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0												
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1											92 675	
59	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2												
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3												
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4												
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5												
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6												
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7											86 058	
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8											66 16	
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9											16 590	
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0												
	251	Обврски за акцизи	1 9 1												
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2												
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3											15 606	16 590
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање	ИЗНОС
1	2	3	4	5	6	6
70.	23	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5			
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6			
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7	977 906	1 114 944	
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8	914 97 024	914 73 270	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА				
		Извори на други средства	1 9 9			
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0	395 693 542	487 835 353	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1			

Раководител.



Лице одговорно за составување на билансот.

Во КрушевоНа ден 28.02.2022

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)

1	2	3
---	---	---

 Вид раб.

--	--	--

 Период

--	--	--

 Контролор

0	6	0	0	4	2	8	8
4	5	6	7	8	9	10	11

 Идентификационен број (ЕМБГ)

7	4	0	0	1	4	0	5	7	6	6	3	7	1	1
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

 Резервни кодекси
Назив на субјектот ОПШТИНА КРУШЕВО - ОРГАН НА ОПШТИНААдреса, седиште и телефон НИКОЛА ТУРКОВИЌ БР 16А КРУШЕВО 048/477-919Адреса на е-пошта 477-06Единствен даночен број 4016004104194**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ****За државна евиденција за корисниците
на средства од Буџетот на фондовите**

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА													
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	6 0 1												
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	6 0 2												
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	6 0 3												
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	6 0 4												
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	6 0 5												
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	6 0 6												
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој	6 0 7												
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	6 0 8												
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	6 0 9												
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	6 1 0												

¹⁾ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

[illegible]

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5		
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	6 3 7		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8		
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9		
36.	011	Шуми	6 4 0		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	6 4 4		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 5		

²⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
				5						6					
1	2	3	4												
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6												
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7												
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	6 4 8												
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9												
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0												
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1												
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2												
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3												
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4												
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5												
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6												
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7												
54.		Други скапоцености	6 5 8												
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ													
										972 649				1108322	
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9												
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0							628 154				714 611	
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1												
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2							52445				59743	

³⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
				5						6					
1	2	3	4												
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 3						292 050					334 568	
		Д. РАСХОДИ													
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт													
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 4						2 605 816					2 243 376	
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 5						90 888					90 888	
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 6						414 117					402 420	
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	6 6 7						490 984					580 563	
		II. Материјали и ситен инвентар													
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 8						-					59 826	
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БПР)	6 6 9						-						
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 0						188 333					99 407	
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БПР)	6 7 1												
		III. Договорни услуги													
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 2						174						
69.	425д	Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 3						29 300					14 100	
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 4						3831					5 200	
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 5												
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР)	6 7 6												
		IV. Други тековни расходи													
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	6 7 7						522 527					796 722	
		V. Разни трансфери													
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 8												
75.	464д	Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР)	6 7 9						-						

Ред. број	Група на сметки, сметка д=дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		VI. Социјални надоместоци			
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0	547743	606627
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1		
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2		
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3		
		Г. ПРИХОДИ		52771864	52745861
		I. Такси и надоместоци			
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 080 од БПР)	6 8 4		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5		
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6		
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7		
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8	28	33

Во ДржавноНа ден 28.02.2022 год

Лице одговорно за составување на образецот,

СУ

Одговорно лице,

К. Гоце

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле _____

Образецот е пропишан со Правилникот за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција („Сл. весник на РМ“, бр. 101/14)

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0												
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1												
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2												
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3												
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4												
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5												
20.	442	Наменски дотации	0 2 6												
21.	443	Блок дотации	0 2 7												
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8												
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9												
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0							6576				3120	-
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1							6576				3120	
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2												
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3												
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4							875174				704685	-
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5												
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6							270000				325000	
29.	464	Разни трансфери	0 3 7							605174				378685	
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8												
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9												
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0							547743				606627	-
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1							547743				606627	
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2												
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3												
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4												
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5							20896436				17019972	
36.	481	Градежни објекти	0 4 6							247725				87880	
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7							20648711				16932092	
38.	483	Купување на мебел	0 4 8												
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9												
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0												
41.	486	Купување на возила	0 5 1												
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2												
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3												
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4												

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5											867255	
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитоти	0 5 6						867252					867255	
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7												
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8												
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9						52771864					52745861	
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0												
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1												
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2												
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3												
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4												
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5												
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6												
		Ѓ. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7						52771864					52745861	
		ПРИХОДИ:													
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8						4222458					4750273	
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9						636323					708598	
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0						3586135					4041681	
54.	713	Даноци од имот	0 7 1												
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2												
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3												
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4												
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5												
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6												
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7												
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8												
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9												
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0												
63.	724	Други владини услуги	0 8 1												
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2												

1 2 3 Вид раб.	Период 06 00 42 88 4 5 6 7 8 9 10 11 Идентификационен број (ЕМБС)	Контролор 74 00 14 05 76 63 71 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Резервни кодекси
--	--	--

Назив на субјектот ОПШТИНА КРУШЕВО - ОРГАН НА ОПШТИНА

Адреса, седиште и телефон НИКОЛА ГУРКОВИЌ БР 16А КРУШЕВО 048/477-919

477-061

Адреса е-пошта _____

Единствен даночен број 4016004104194

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ

СПД - Рекапитулар

Во период од 01.01. до 31.12 2021 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи ³ (во денари)
Ред. Број	Класа ¹	Назив ²	
1	84.11	Општина Крушево на јавна управа	52.745.861
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи ³ (во денари)
Ред. Број	Класа ¹	Назив ²	
13			
14			
15			
16			
17			
18			

- 1) Во колоната за КЛАСА се внесува нумеричка ознака на класа односно поткласа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- 2) Во колоната НАЗИВ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- 3) Во колоната ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ се внесува износот на остварени приходи.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (со назначување на шифра, назив на класа и поткласа на дејноста утврдена со НКД)

84.11

ОПШТИ ДЕЈНОСТИ НА ЈАВНА УПРАВА

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТ ДЕЈНОСТ
(Со назначување на шифра, назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

84.11

Лице одговорно за составување на образецот: Име и Презиме СОТИРАКИ ЗАКАЛАР

1007990440021

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот

Во Крушево

На ден: 28.02.2022 год

Лице одговорно за составување на образецот

[Signature]



Раководител

[Signature]

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар ("Сл.весник на РМ", бр. 72/14)



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Посебен
даночен статус

☐ Заштитни
друштва

☐ ТИРЗ

☐ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4016004104194

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт


ОПШТИНА КРУШЕВО -
ОРГАН НА ОПШТИНА
НИКОЛА ГУРКОВИЌ БР 16 А
КРУШЕВО

Телефон

048/477-219 477-061

е-пошта

* Појаснува Управа за јавни приходи



Даночен период

од 01.01.2021 до 31.12.2021

Рок за
поднесување

28.02.2022 год

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

С-КА 240014057663711

"Без денар"

	АОП
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01
II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03
2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06
5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документиран	07
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат нокно време, над износите утврдени со закон	08
7. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09
8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11
10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12
11. Скриени исплати на добивки	13
12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14
13. Трошоци за репрезентација	15
14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16
15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17
16. Трошоци за донации во спорот согласно со членот 30-а од ЗДД	18
17. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19
18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20
19. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21
20. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22
21. Трошоци за стипендии	23
22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24
23. Траен отпис на ненаплатени побарувања	25
24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26
25. Трошоци за практиканска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27
26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28
27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29.	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30.	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33.	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од одностите со поврзано лице	37	
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37.	Други усогласувања на расходи	39	
III. Даночна основа (I+II)		40	
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)		41	
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица	44	
41.	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43.	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V. Даночна основа по намалување (III- IV)		49	
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50	
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)		51	
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47.	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48.	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)		56	
49.	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)	59	
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	
54.	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62.	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	СОТИРАКИ ЗАКАЛАР		
ЕДБ / ЕМБГ	1607990440021	Датум на пополнување	28.02.2022 год
Својство	ПОМЛАД СОРАБОТНИК-СМЕТКОВОДИК	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	ТОМЕ ХРИСТОСКИ		
ЕМБГ	0104982443008	Датум на пополнување	28.02.2022 год
Својство	ГРАДОНАЗАМНИК	Потпис	

Податоци за
обработката

ДБ

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец "ДБ") е една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. Даночниот биланс се поднесува најдоцна до 28 (29) февруари за годината што претходи, во електронска форма преку <http://etax.mlr.gov.mk>. Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти март доколку даночниот обврзник Годишната сметка до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Образецот "ДБ" може да се достави најдоцна до 15-ти март доколку даночниот обврзник Годишната сметка до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Обврзникот кај кој е отворена постапка за ликвидација, постапка на стечај или кај кој настанале статусни промени, образецот "ДБ" го доставува во рок од 60 дена од денот на отворането на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени. При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени. Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период за кој се поднесува даночниот биланс. Обврзниците се посебен даночен статус: заштитни друштва; стопански единици во рамките на установите за извршување на санкции односно казнено-поправни установи; и корисници на технолошко индустриски и развојни зони, го означуваат со "X" соодветното поле во образецот.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

- Финансиски резултат во биланс на успех - Финансискиот резултат во Билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
- Непризнаени расходи за даночни цели - претставува збир од АОП 03 до АОП 39.
 - Расходи кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност, согласно член 9 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка.
 - Надоместоци на трошоци и други лични приманоа од работен однос кои го надминуваат утврдениот износ во член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка.
 - Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 12) од Правилникот за ДД.
 - Трошоци за организирана исхрана и превоз во јавниот сообраќај на вработените, над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 3) од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеи 1 и 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување (Правилникот за ДД).
 - Трошоци за хотелско сместување во износ над 6,000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја (3) од Правилникот за ДД.
 - Трошоци за исхрана на вработените кои работат нощно време, над износите утврдени со Законот за работните односи, согласно член 9 став (1) точка 3-б) од Законот за данокот на добивка.
 - Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто-плата исплатена во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 4) од Правилникот за ДД.
 - Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5) од Законот за данокот на добивка.
 - Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5-а) од Законот за данокот на добивка.
 - Надоместоци за лицата волонтери и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 6) од Законот за данокот на добивка.
 - Скриени исплати на добивки, согласно член 9 став (1) точка 7) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја (5) од Правилникот за ДД.
 - Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице, согласно член 9 став (1) точка 7-а) од Законот за данокот на добивка.
 - Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став (1) точка 8) од Законот за данокот на добивка.
 - Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 9) од Законот за данокот на добивка.
 - Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 10) од Законот за данокот на добивка.
 - Трошоци за донации во спортот согласно член 9 став (1) точка 10-а) од Законот за данокот на добивка а во врска со член 30-а од Законот за данокот на добивка.
 - Камати по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот, согласно член 9 став (1) точка 11) од Законот за данокот на добивка.
 - Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното колективно осигурување на работниците за повреди на работа, согласно член 9 став (1) точка 12) од Законот за данокот на добивка.
 - Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник, согласно член 9 став (1) точка 13) од Законот за данокот на добивка.
 - Парични и даночни казни, пенали и казниени камати за ненавремена уплата на јавните давачки и на трошоците за присилна наплата, согласно член 9 став (1) точка 14) од Законот за данокот на добивка.
 - Трошоци за стипендии, освен стипендиите доделени на начин и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став (1) точка 15) од Законот за данокот на добивка.
 - Трошоци на кало, растур, крш и расипување, над нормираните износи утврдени за соодветната гранка, под услов истите да не се настанати како резултат на вонреден настан или виша сила, согласно член 9 став (1) точка 16) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 6) од Правилникот за ДД.
 - Траен отпис на ненаплатените побарувања, согласно член 9 став (1) точка 17) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 7) од Правилникот за ДД.